



# TOYOTA CAMRY

LEAD BY EXAMPLE



## CAMRY 2.5I 218 KS HYBRID Automatic

Ниво на опремување	Цена во денари	Цена во евра
Comfort	2,516,580 ден	40,590 €
Executive	2,708,780 ден	43,690 €
Elegance	2,900,980 ден	46,790 €
Luxury	3,099,380 ден	49,990 €

### TOYOTA STANDARD

- >TOYOTA RELAX: 10 години гаранција!
- >10 години бесплатна грижа за хибридната батерија
- >Анти-корозивна гаранција: 12 години
- > Патна помош:

5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден (Европа) - 3.900,00 Ден

Стандардна опрема

Важи од: 01.11.2022

### Comfort



### Безбедност и сигурност

- (ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки, со електронска распределба на силата на сопирање (EBD)
- Vehicle Stability Control (VSC+) систем за стабилност при управување & Hill-assist control
- Воздушни перничииња за возач и совозач напред со двостепена активација (можност за деактивација кај совозач)
- Странични воздушни перничииња за заштита на граден кош напред
- Воздушно пернице за колелата на возачот
- Воздушни завеси за заштита на глава од страничен судар напред/назад
- Активни потпирачи за глава на предните седишта
- (WIL) заштита од удар од назад на потпирачите за глава напред
- (TPWS) надзор на притисок во пневматици
- TOYOTA SAFETY SENSE 2 систем за активна безбедност:
  - Pre-Collision System, систем за препознавање на пешаци и велосипедисти
  - Lane trace assistant (LTA), систем за следење на патна лента со LDA-предупредување при напуштање на патна лента
  - Automatic high beam, автоматско прилагодување на долги светла
  - Road sign assist, систем за препознавање на сообраќајни знаци
  - iACC интелигентен адаптивен темпомат

### Комфор

- Двонзонски автоматски клима уред со освежувач и навлажнувач на воздухот NanoeTM
- Дигитален радио применик (DAB) со 6 звучници
- Смартфон интеграција со Apple CarPlay/ Android Auto
- Bluetooth® поврзување на мобилни телефони за Handsfree разговор
- Електрохроматски внатрешен ретровизор
- USB приклучок ( заден ред седишта)
- Сензор за светло со автоматско вклучување на светла
- Автоматско регулирање на фаровите по висина
- Задна камера за возење наназад со линии за наведување при паркирање
- Избор меѓу три режими на управување - Normal, Sport, Eco
- Електрично прилагодување на позицијата на возачкото седиште
- 7" TFT информациона дисплеј во боја
- Далечинско централно заклучување
- Стартување на моторот преку копче
- Ел. подигнувачи на страничните стакла со автоматско кревање и спуштање
- Контроли за Toyota Safety Sense системите, аудио системот и мулти-медија, на воланот
- Регулирање по височина и длабочина (телескопски) на волан
- Предупредување за нивото на течност за бришачи
- Грејачи на задното стакло
- Isofix систем за фиксирање на детски седишта (на крајните задни седишта)

### **Внатрешност**

- Сензор за дожд за автоматска активација на бришачите
- Електрична рачна сопирачка
- Деллив потпирач за грб на задна клупа 60/40 (освен кај пакетот Luxury)
- Кожен трокрак волан
- Волан со електрично прогресивно серво

### **Надворешност**

- Предни и задни паркинг сензори
- LED дневни светла
- LED средни светла
- LED предни светла за магла
- LED задни светла
- Трепкачи интегрирани во страничните ретровизори
- Прскалки на предни фарови
- Надворешни рачки на вратите и надворешни ретровизори во боја на каросерија
- Бандаши од лесна легура 17" со пневматици 215/55R17

### **Executive**

Повеќе од Comfort:

- Кожен ентериер
- Ел. регулирање на висината на совозачкото седиште
- Ел. регулирање на совозачкото седиште, напред/назад
- Електрична лумбална поддршка на совозачко седиште
- Грејачи на предните седишта
- Потпирач за рака помеѓу предните седишта обложен со синтетичка кожа
- Кожен тапаџир на вратите /синтетичка кожа/



### **Elegance**

Повеќе од Executive:

- Електрично прилагодување на воланот по длабочина и височина
- Ел. преклопување на надворешни ретровизори со интегриран Blind Spot Monitor BSM
- Интелигентни предни и задни паркинг сензори со функција на автоматско сопирање
- Систем за безжично влегување и стартување на возилото
- RCTA- систем за следење на пространството зад автомобилот при движење наназад со звучно предупредување
- Грејач на управувач
- Типки за промена на брзините
- 9" мултимедијален централен дисплеј
- Задни силно затемнети стакла
- Украс на централната конзола во боја на темно дрво
- Алуминиумски лајсни на вратите
- Навигацки уред (Toyota Touch 2)
- Безжичен полнач за мобилен телефон
- LED трепкачи
- LED задни комбинирани светла
- Бандаши од лесна легура 18" со пневматици 235/45R18



### **Luxury**

Повеќе од Elegance:

- 3-зонски автоматски клима уред
- Вентилирани предни седишта
- Контролен панел за управување на клима уредот на задниот ред седишта
- Мултифункционален контролен панел во задниот потпирач за раце
- Регулирачки вентилирачки систем за задниот ред седишта
- Меморија на возачко седиште
- Греене на задни седишта
- Панорамска камера со преглед на просторот од птичја перспектива
- Дигитално радио (DAB) со 9 звучници
- Head-up дисплеј со инфо приказ на предно стакло
- Електрично управуван агол на задни седишта (не може да се преклопат)
- Отвор за скии
- Ел. ролетна на задното стакло
- Ролетни на задните странични прозорци со рачно прилагодување
- Надворешни ретровизори со функција за наклон надолу
- Надворешни ретровизори со меморија



Технички карактеристики	2.5i HYBRID
Зафатнина на мотор [cm³]	2487
Максимална моќ [HP/rpm]	218/HP 160/kW
Моќност на мотор со внатрешно согорување	178/HP 131/kW
Макс. вртежен момент [Nm/rpm]	221 / 3600-5200
Трансмисија	eCVT
Максимална брзина [km/h]	180
Забрзување од 0 до 100 km/h [sec]	8.3
Комбинирана потрошувачка на гориво [l/100km]	5.3-5.6
Комбинирана емисија на CO2 [g/km]	120-127
Капацитет на резервоар (l)	50 литри
Еколошка норма	Еуро 6 DG



Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

Достапни бои	Бела (040)	Перла Бела (089) Огнено црвена (3U5)	Сребрена (1F7) Платинеста (1G2) Црна (218) Сива (1L5) Графитна металик (4X7) Темносива металик (8W7)
Металик/Перла	не	Перла	Металик
Доплата за боја	не	1,000 €	800 €



Бела (040)



Графитна металик (4X7)



Црна металик (218)



Огнено црвена, Перла (3U5)



Сива металик (1L5)



Темносива металик (8W7)



Перла Бела (089)

# CAMRY



Сребрена металик (1F7)

### Избор на комбинација на бои на кожен ентериер



Кожен црн ентериер Black (код LA 20)



Кожен светол ентериер Ivory (код LA 40)

### ДИМЕНЗИИ



1580/1590 mm

1840 mm



1085 mm

2825 mm

975 mm

4885 mm



1.445 mm

1605/1615 mm

1840 mm

Забелешка: моделот се испорачува со мало резервна гума во сите нивоа на опремување  
Camry Hybrid нема можност за влечење на приколка, друг автомобил и т.н. Не е можно поставување на фабрички кровни носачи.

Тојота Авто Центар ДООЕЛ Скопје, Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија, Телефон 02/30 88 880

e-mail: info@toyota.com.mk



